

## Груевски: Целта на Владата е здравствениот систем и услугите да бидат достапни за сите граѓани

07.03.2013 - 16:43:31

Препорачано 2 Испрати Tweet 0 +1 0



Претседателот на Владата Никола Груевски оствари средба со регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, г-ѓа Сузана Јакаб. Средбата се оствари во Владата на Република Македонија во рамките на активностите за отворањето на Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ кој е со седиште во Скопје.

На средбата од страна на премиерот Никола Груевски беше изразено задоволство од досегашната соработка, и беа реafirмирани посветеноста и заедничките интереси за реализација на повеќе проекти од регионално значење. Премиерот Груевски истакна дека целта на Владата е здравствениот систем и услугите кои се нудат да бидат достапни за сите граѓани, и во таа насока, досега беа превземени низа мерки и реформи, како што се овозможување на бесплатно здравствено осигурување за секој граѓанин, овозможување на лекување во странство за само 200 евра, овозможување на бесплатно болничко лекување на пензионерите чии примања се под просечните, повеќекратно намалување на цените на лековите и редица други реформи и мерки.

Од страна на регионалниот директор на СЗО за Европа, Сузана Јакаб беше истакната исклучително добрата соработка со Владата на Република Македонија како и придонесот кој Владата го дава во насока на подигнување и унапредување на здравствената заштита обезбедувајќи активни мерки за квалитетна медицинска превенција на граѓаните. Беше посочено дека таквите активности и реформи ја вброија државата меѓу најактивните држави членки во регионалната мрежа на Светската здравствена организација.

Особено беше потенциран прогресот кој Република Македонија го направи на полето на превенција и имунизација на граѓаните кој обезбедува нивна ефикасна и навремена здравствена заштита. Сузана Јакаб ги поздрави мерките, напорите и реформите кои ги превзема Владата во полето на здравствениот систем, чекори кои дадоа резултати и овозможија негово значително подобрување и вградување на високи стандарди, кои како што посочи г-ѓата Јакаб треба да ги следат и останатите земји членки од регионот.

Соговорниците изразија подготвеност за продолжување регионалната соработка преку реализацијата на активните мерки на полето на подобрување на здравствената заштита.

автор: Нетпрес

KEEP AN EYE огласи

[Во живо од митингот во Валандово](#)Гледајте ексклузивно на [www.vmpo-dpme.org.mk](#)[Microsoft Виртуелна академија](#)

Пристапете на содржини за учење и станете експерт во Microsoft Cloud технологиите

[БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА](#)По повод 8ми март купете цвеќе преку [dopa.mk](#), а ние ќе го доставиме БЕСПЛАТНО[Ти треба батерија за твојот лаптоп ???](#)Нарачај веднаш...[www.hpstore.com.mk...](#)

Tweet Ми се допаѓа На 2 луѓе им се допаѓа ова. Биди прв од твоите пријатели.

Други вести од оваа категорија

[Битката на жената во овој "машки свет" се' уште трае](#)

08. 03.2013 - 09:25:06

категија: ТЕМА НА ДЕНОТ

[Пет топли предлог дестинации за овој период](#)

07. 03.2013 - 09:51:11

категија: ТЕМА НА ДЕНОТ

[За кои компании 2012 беше берикетна, а кои завршија во минус?](#)

06. 03.2013 - 09:58:49

категија: ТЕМА НА ДЕНОТ

Тема на денот

[БИТКАТА НА ЖЕНАТА ВО ОВОЈ "МАШКИ СВЕТ" СЕ' УШТЕ ТРАЕ](#)

Најнови вести денес Најчитани вести

[Груевски: Земјоделците и пензионерите најдобро знаат дека ветеното го исполнуваме](#)

08. 03.2013 - 21:33:44

[Балотели и зема мерка и на Ценова](#)

08. 03.2013 - 23:28:54

[Чурлиновски: Во изминативе осум години Валандово бележи континуиран развој](#)

08. 03.2013 - 21:39:52

[Финалниот натпревар на Сантијаго Бернабеу](#)

08. 03.2013 - 19:38:07

[Одложен натпреварот помеѓу Вардар и Шкендија](#)

08. 03.2013 - 19:35:04

[Двајца полицајци повредени при денешните протестите](#)

08. 03.2013 - 18:21:17

[Грција ќе ги дава аеродромите под концесија](#)

08. 03.2013 - 15:54:10

Колумна

[Колку е добро да си Горан Михајловски](#)

05. 03.2013 - 14:44:26



Колку е убаво да си Горан Михајловски во оваа земја Македонија. Да пишуваш за тајкуни, а во исто време да шуруваш со нив. Да збориш за сиромаштија, а...

Афоризам by Васил Толевски

[АДАМ СЕ ОЖЕНИ ОД ЛЅУБОВ. ЈА ЗЕМА ЕВА ГОЛА И БОСА](#)

НетПрес видео



Курсна листа

Држава	Валута	Куповен	Среден	Продажен
ЕМУ	EUR	61,19	61,49	61,8
В. Британија	GBP	75,53	75,91	76,29
Швајцарија	CHF	50,78	51,03	51,29